

## Твининг Проект

Подобрување на квалитетот на воздухот во  
Република Македонија

Компонента 1- подготовка на подзаконски  
акти и упатства од областа на воздух

Билјана Ставревска, Сектор за ЕУ



Охрид, мај 2008

# Национално Законодавство од областа на воздух

Согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА):

- Закон за измени и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен воздух „Службен весник на РМ“ бр. 92/07;
- Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини и толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели „Службен весник на РМ“ бр. 50/05 . Стапи во сила во 2007 год;
- Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух „Службен весник на РМ“ бр. 82/06;
- Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на Програмата за мониторинг на воздухот на Европа (ЕМЕП) „Службен весник на РМ“ бр. 142/07.
- До крајот на 2008 год. треба да се донесат и подзаконските акти подготвени во рамките на твининг проектот.

## Резултати од обврзувачки карактер

- Понатамошно хармонизирање на Националната легислатива со ЕУ рамковната директива и директивите ќерки за квалитет на воздух
- GAP анализи, Табели за усогласеност
  - Соработка и користење на резултатите од Проектите: КАРДС 2004 и КАРДС 2005, Прогресс Мониторинг 2006-2007
- Изготвување на подзаконски акти и упатства за квалитет на воздух
- Тренинг за околу 50 луѓе за подготвената легислатива

# Активности

- Преглед на постоечките подзаконски акти и подготовка на Табели за усогласеност за: 99/30/ЕЗ, 2004/107/ЕЗ and 2000/69/ЕЗ
  - Уредба за гранични вредности(50/05);
  - Правилник за проценка на квалитет на воздух (82/06);  
(Гап анализи, Табели за усогласеност)
- Анализи за потребните подзаконски акти со цел понатамошна имплементација на првата, втората и четвртата- Директива 99/30/ЕЗ, 2004/107/ЕЗ and 2000/69/ЕЗ(Табели за усогласеност)
- Изготвување на подзаконски акт за мониторинг и известување за квалитет на амбиентен воздух, врз основа на Рамковната директива за воздух и Директивите ќерќи. (Гап анализи, Табели за усогласеност)
- Изготвување на подзаконски акт за Национален план и програми, со осврт на Директивите 2004/224/ЕЗ and 96/62/ЕЗ (Студиско патување, Виена )
- Преглед на Правилникот за зони и агломерации, подготвен во рамки на проектот КАРДС 2004
- САФЕ Директивата и потребните измени на Законот за КАВ, согласно истата;
- Инструкции за подготовка на упатсва, со цел користење на подзаконските акти од областа на воздух;
- Зајакнување на капацитетите на засегнатите страни за употреба на Упатства (Работилница за околу 50 луѓе)

## Дополнителни активности

- Предложени измени на „Законот за квалитет на амбиентниот воздух“ ,Сл.Весник бр.67/04., според ТОС за Директивиите за воздух. Истите беа вметнати во Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на Амбиентниот воздух, Сл.Весник бр.92/07;
- Подготвено Упатство за Уредбата за гранични вредности (Сл.Весник бр.50/05);
- Предлог за подготовка на Проект на Националниот План за заштита на квалитетот на воздух;
- Предлог за Кампања за Информирање за квалитет на амбиентниот воздух во Македонија;
- Забелешки на Правилникот за Гранични вредности за Емисии од стационарни извори, предложени во рамки на КАРДС 2004;
- Коментари на постоечките и нацрт подзаконски акти, согласно САФЕ Директивата;
- Се користеа Табели за усогласување (Прогрес мониторинг 06-07) со цел пополнување на Табели за усогласување за директивите за воздух, за новите правилници за М и И, П и П;
- Транспонирањето на 4DD 2004/107/ЕС во постоечките подзаконски акти.

## Завршна работилница 16.04.2008, Скопје

- Работилница на тема „Зајакнување на капацитетите на засегнатите субјекти за користење на правилници и упатства и промовирање на резултатите од прелиминарната проценка на квалитетот на воздухот во Р.М.“, во рамки на твининг проектот „Подобрување на квалитет на воздух“ од Програмата КАРДС 2005.
- Опфатени беа резултатите од компонента 1, односно беа презентирани **Предлог Правилници** за
  - Содржината и начинот на подготовка на националниот план, програмите и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух
  - Мониторинг и Известување за квалитетот на воздухот

како и **Упатства** за истите.

Присуствуваа претставници МЖСПП, од општините, од Градот Скопје, од државни институции (РЗЗЗ и УХМР) и поголеми индустриски капацитети.



# Завршна работилница



*Студиско патување во Виена, Австрија  
(Австриска Федерална Агенција за животна средина)  
26 ти - 28 ти Февруари 2007*

- **Австриското искуство** во врска со транспонирањето на директивите за амбиентен воздух. Дискусии во врска со: мониторинг, известување, планови и програми, зони и агломерации, проценка на квалитетот на воздухот;
- **Австриска Мониторинг мрежа**  
(мониторинг, известување и информирање на јавноста, процесот на собирање, обработка и валидација на податоци. Размена и проток на информации, подготовка на извештаи)
- **Планови и програми во Австрија**  
( подготовка и нивна имплементација)
- **Зони и агломерации**  
(Основни барање во врска со идентификација и нивно воспоставување)
- **Национална референтна лабораторија** за квалитет на воздух - Калибрациона лабораторија (инструменти, техники, обезбедување на сигурност и контрола на квалитет на податоци)
- **Посета на Инсталација за инсценерација на отпад- Spittelau, Виена**



# Студиско патување во Виена, Австрија



# Заклучоци

- Се реализираа резултатите, кои имаа обврзувачки карактер:
  - подготвени подзаконски акти и упатства,
  - јавна презентација на истите,
- Дополнителни активности;
- Остварена комуникација и соработка со КАРДС 2004 и КАРДС 2005;
- Успешна соработка помеѓу домашните и странски експерти